




НЕСКРШЛИВ ДИСПЛЕЈ НА HP

Екранот кој се превиткува и троши многу помалку енергија од стандардните модели, наскоро ќе почне масовно да се произведува. Иако речиси целосно е направен од пластика и изгледа како хартиена верзија на компјутерски екран, овој изум ќе овозможи екраните да бидат лесно преносливи и да трошат помалку енергија од досегашните, а евентуалните придружни



иновации на оваа технологија би биле електронската хартија и електронскиот потпис. Прототипот на овој флексибилен екран е нескршлив производ на компанијата "Hewlett Packard" и на истражувачкиот тим на Центарот за

флексибилни дисплеи (FCD) од Универзитетот на Аризона. За изградба на овој свиткувачки екран потребни се 90 проценти помалку материјал во однос на стандардните екрани и затоа овие екрани наскоро ќе се вградуваат во уредите како лаптоп, PDA уредите и мобилните телефони. Масовното производство на овој екран може да предизвика масовно производство на notebook компјутери, смартфони и други електрични направи по многу пониски цени, со оглед на тоа дека екранот е една од најскапите компоненти.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Registar* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Registar*от. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги развртнува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и лавокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Registar*от е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*R-Registar*от е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмаздено дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 R-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Registar со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

MOBIADO MOBILE



Компанијата "Mobiado" е позната по својата линија на луксузни мобилни телефони. Овој пат од таму пристигнува нешто навистина необично - "105GMT Gold" телефон со вграден механички часовник под тастатурата. Телефонот е направен од 24-каратно злато, а ќе бидат произведени вкупно 50 уникатни примероци. На позадината на телефонот ќе биде изгравирен единствен сериски број за секој примерок. Телефонот "105GMT Gold"

поседува механички часовник за две различни временски зони, како и "Discovery" механизам, 28.000 вибрации на час и резерва од 28 часови работа.

GRESSO AVANTGARDE SKELETON



Компанијата "Gresso", која произведува мобилни телефони исклучително од премиум класата, го претстави моделот Avantgarde Skeleton, кој ќе биде пуштен во лимитирана серија од само 15 примероци. Avantgarde Skeleton е

изработен од титаниум и прекриен со високотехнолошка керамика отпорна на гребаници. Задниот панел е направен од проѕирно сафирно стакло, копчињата на тастатурата имаат титаниумска облога и римска нумерација. Од технички аспект, моделот работи на Windows Mobile 6,0 оперативниот систем, има камера од 2 мегапиксела и 2GB внатрешна меморија.



NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk